

Врз основа на чл. 52 Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр.35/08, бр. 103/08, бр. 26/09, бр. 83/09, бр. 99/09, бр. 115/10, бр. 17/11, бр. 51/11) и чл. 36 од Статутот на Универзитетот „Евро-Балкан“ - Скопје (во понатамошниот текст: *Универзитетот*), Универзитетскиот сенат, на седницата одржана на 18-ти септември 2013 година го донесе следниот

**ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ,
НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ЕВРО-БАЛКАН“ – СКОПЈЕ**

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „ЕВРО-БАЛКАН“ во Скопје.

Овој правилник непосредно ќе се применува на факултетите, високите стручни школи и институтите на Универзитетот „ЕВРО-БАЛКАН“ во Скопје (во понатамошниот текст Универзитетот).

Член 2

Наставната, научно-истражувачката и уметничката дејност на единиците на Универзитетот ја остваруваат лица избрани во наставно-научни звања, научни звања, наставно-стручни звања и соработнички звања.

Високообразовна дејност може да врши само лице избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко звање за времето за кое е избрано.

Високообразовна дејност за прв циклус на студии, втор циклус на студии и трет циклус – докторски студии може да врши лице избрано во научно, односно соработничко звање, согласно со одредбите од Законот за научно-истражувачка дејност, според еквивалентноста на звањето утврдено со Законот за високото образование.

Член 3

На факултетите лицата се избираат во наставно-научните звања: доцент, вонреден професор и редовен професор.

На високите стручни школи лицата се избираат во наставните звања: предавач, виш предавач и професор на висока стручна школа.

На институтите лицата кои вршат научно - истражувачка дејност се избираат во научни звања: научен соработник, виш научен соработник и научен советник.

На институтите лицата кои вршат високообразовна дејност на студии од втор и трет циклус се избираат во наставно-научните звања: доцент, вонреден професор и редовен професор.

Во единиците на Универзитетот може да се избираат и лица во лекторски звања: лектор и виш лектор за изведување настава по јазик.

Член 4

Изборот на доцент, вонреден професор, научен соработник, виш научен соработник, како и изборот во наставно-стручни, наставни и соработнички звања го врши наставно научниот совет на факултетот, наставничкиот совет на високата стручна школа односно научниот совет на институтот.

Изборот на редовен професор и научен советник го врши Универзитетскиот сенат на Универзитетот, по предлог на наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот совет на институтот.

Член 5

Афирмирани научници, стручњаци од практиката и уметници, без оглед на исполнетоста на условите за избор во звање утврдени во овој Правилник, како специјалисти и експерти, по покана, можат да изведуваат настава за одделни делови од наставен предмет, во обем и според условите утврдени во Статутот на Универзитетот.

Афирмирани научници, стручњаци од практиката и уметници на единиците на Универзитетот, кои ги исполнуваат условите за избор во звања, а за кои нема слободно место за избор во наставно-научно, односно наставничко звање можат да се избираат лица во звање насловен доцент и насловен вонреден професор, според условите и во постапка утврдена со овој Правилник.

Член 6

На факултетите на Универзитетот се избираат асистенти – докторанти на научни, односно уметнички области утврдени со правилникот на единицата.

Асистентите-докторанти се избираат за време од пет години по пат на јавен конкурс и засноваат работен однос на определено време.

Асистентите-докторанти учествуваат во наставно-образовниот процес во обем определен со правилникот на единицата.

Асистентите-докторанти можат да држат предавања и да спроведуваат испити само во присуство на својот ментор.

На научните институти се избираат помлади асистенти истражувачи и асистенти-истражувачи за потребите на научно-истражувачката дејност и наставно-образовниот процес.

Член 7

Изборот во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања се врши според условите и критериумите утврдени со закон, овој Правилник и Анексот број 1 на овој Правилник.

II КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА

Член 8

Резултатите на лицата кои конкурираат во наставни и научни звања со оценуваат во следните четири области:

- наставно-образовна дејност (НО)
- научно истражувачка дејност (НИ)
- стручно-уметничка дејност (СУ)
- стручно-апликативна дејност (СА)

Поените се избираат од сите четири активности, а ќе се однесуваат за период помеѓу избори/реизбори.

Исклучок претставуваат предвидените поени за избор во звањето доцент и првиот избор за асистент-докторант, кои се однесуваат на целокупната актива за целиот период до избор за доцент односно асистент-докторант.

За секоја од наведените области се добива соодветен број број поени, дефинирани во дадената табела во Анекс 1 кој е составен дел на овој Правилник.

Критериуми за избор во наставно-научни звања

Член 9

За **доцент** може да биде избрано лице кое:

- има научен степен доктор на науки од научната област во која се избира;
- просечен успех од најмалку осум на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно;
- објавени најмалку четири научно-истражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или два научни труда во научно списание со импакт фактор во последните пет години;
- постигнувања во примената на истражувачките резултати и способност за изведување на одделни видови високообразовна дејност;
- позитивна оценка од самовалуацијата;
- има остварено од сите области на активности наведени во член 8 вкупно минимум 80 поени кои се однесуваат на целокупната актива на лицето до изборот, и тоа: (НО)=20; (НИ)=20, (СА)=5.

Член 10

За **вонреден професор** може да биде избрано лице кое:

- има научен степен доктор на науки од научната област во која се избира;
- објавени најмалку пет научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или три научни труда во научно списание со импакт фактор во последните пет години;
- учество во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во примената на научноистражувачките резултати;
- придонес во оспособувањето на помлади наставници;
- кое покажало способност за изведување на разни видови високообразовна дејност,
- позитивна оценка од самовалуацијата;
- има остварено од сите области на активности наведени во член 8 вкупно минимум 80 поени кои се однесуваат на активностите на лицето по изборот во звањето доцент, и тоа: (НО)=20; (НИ)=20, (СА)=5;

Член 11

За **редовен професор** може да биде избрано лице кое:

- има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира;
- објавени најмалку шест научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или четири научни трудови во научно списание со импакт фактор во последните пет години;
- учествувало или раководело со научноистражувачки проект;
- има придонес во оспособувањето на помлади наставници;

- покажало способност за изведување на сите видови високообразовна дејност;
- позитивна оценка од самовалуацијата;
- има остварено од сите области на активности наведени во член 8 вкупно минимум 80 поени кои се однесуваат на активностите на лицето по изборот во вонреден професор, и тоа: (НО)=20; (НИ)=20, (САОР)=5.
- има под негово менторство изработени дипломски, магистерски или докторски тези.

**Минимален број за прв избор во наставно-научно
звање од наставно-научна област**

Табела 1

Звање	Минимален број поени			Минимален број поени по сите основи
	НО	НИ	СА	
Доцент *	20	20	5	80
Вонреден професор**	20	20	5	80
Редовен професор***	20	20	5	80

* Се вреднуваат сите активности до изборот во звањето доцент.

** Се вреднуваат само активностите по избор во звањето доцент.

*** Се вреднуваат само активностите по избор во звањето вонреден професор

**Минимален кумулативен број поени за избор во повисоко наставно-научно
звање од наставно-научна област**

Табела 1а

Звање	Минимален број поени			Минимален број поени по сите основи
	НО	НИ	СА	
Доцент	20	20	5	80
Вонреден професор	40	40	10	160
Редовен професор	60	60	15	240

Посебни критериуми за избор по стручно-уметнички предмети

Член 12

За наставник по стручно-уметничките предмети, освен за теоретските предмети, може да биде избрано и лице без научен степен доктор на науки, и тоа во звањето:

а) доцент, ако:

- има завршено соодветно високо образование од втор циклус;

- има признати уметнички и стручни дела, односно остварувања кои се од особено значење за афирмација на културата и уметноста во и надвор од земјата;
- покажува способност за наставно-образовна работа;
- има остварено минимум поени наведени во Табелата 2 кои се однесуваат на целокупната актива на лицето.

б) вонреден професор, ако:

- има завршено соодветно високо образование од втор циклус;
- има поголем број признати уметнички и стручни дела, односно остварувања кои се од особено значење за афирмација на културата и уметноста во и надвор од земјата;
- добил јавно признание за успешно дејствување во соодветната област на уметноста;
- покажува способност за наставно-образовна работа;
- има остварено минимум поени наведени во Табелата 2 кои се однесуваат на целокупната актива на лицето.

в) редовен професор, ако:

- има завршено соодветно високо образование од втор циклус;
- остварил уметнички и стручни дела, односно резултати во соодветната област на уметноста кои се од особено значење за афирмација на културата и уметноста во и надвор од земјата со кои врши значително влијание врз развојот на таа област;
- добил јавно признание за успешно дејствување во соодветната област на уметноста;
- покажува способност за наставно-образовна работа;
- има остварено минимум поени наведени во Табелата 2 кои се однесуваат на целокупната актива на лицето.

Стручно-уметничките предмети се утврдуваат со студиските програми на единицата на универзитетот.

**Минимален број за прв избор во наставно-научно
звање од стручно уметничка област**

Табела 2

Звање	Минимален број поени			Минимален број поени по сите основи
	НО	НИ	СА	
Доцент *	0	15	0	40
Вонреден професор**	20	15	0	60
Редовен професор***	20	15	0	60

* Се вреднуваат сите активности до изборот во звањето доцент.

** Се вреднуваат само активностите по избор во звањето доцент.

*** Се вреднуваат само активностите по избор во звањето вонреден професор

Минимален кумулативен број поени за избор во повисоко наставно-научно звање од стручно уметничка област

Табела 2а

Звање	Минимален број поени			Минимален број поени по сите основи
	НО	НИ	СА	
Доцент	0	15	0	40
Вонреден професор	20	30	0	100
Редовен професор	20	45	0	160

Критериуми за избор во лекторски звања

Член 13

За **лектор** може да биде избрано лице кое:

- има завршено студии од втор циклус од научната област во која се избира;
- покажува способност за наставна работа;
- владее со проблемите на својата дисциплина;
- има практично искуство во наставната работа;
- има остварено минимален број поени за да може да биде избрано во звањето лектор во согласност со Табелата 3.

За **виш лектор** може да биде избрано лице кое:

- има завршено студии од втор циклус од научната област во која се избира;
- објавени научни и најмалку 5 стручни трудови;
- покажува способност за наставна работа;
- има остварено минимален број поени за да може да биде избрано во звањето виш лектор во согласност со Табелата 3.

Минимален број на поени за избор во лекторско звање

Табела 3

Звање	Минимален број поени			Минимален број поени по сите основи
	НО	НИ	СА	
Лектор	20	10	0	70
Виш лектор	20	20	5	80

Критериуми за избор во наставни звања на висока стручна школа

Член 14

За **предавач** на висока стручна школа може да биде избрано лице кое:

- има завршено академски студии од втор циклус од соодветно научна, односно уметничка област;
- покажува способност за наставна и високостручна работа;

- има објавени стручни трудови;
- Има повеќегодишно успешно искуство во работите од својата струка;
- покажува способност за наставна и високостручна работа;
- покажува способност за наставно-образовна или научноистражувачка активност (НО+НИ)=25 поени.

За **виш предавач** на висока стручна школа може да биде избрано лице кое:

- има завршено академски студии од втор циклус од соодветно научна, односно уметничка област;
- покажува способност за наставна и високостручна работа;
- има објавено поголем број научни, односно стручни трудови;
- се служи со еден од странските јазици;
- има практично искуство од својата струка;
- покажува способност за наставна и високостручна работа;
- покажува способност за наставно-образовна или научно-истражувачка активност (НО+НИ)=45 поени.

За **професор** на висока стручна школа може да биде избрано лице кое:

- има завршено докторат на науки;
- објавено научни и стручни трудови;
- има способност за изведување на наставната и високостручната работа;
- покажува способност за наставно-образовна или научно-истражувачка активност (НО+НИ+САСУ)=75 поени.

Критериуми за избор во насловни звања

Член 15

Во звањето **насловен доцент** или **насловен вонреден професор** може да биде избрано лице кое претставува афирмиран научен работник, афирмиран стручњак од практиката, уметник на единица на Универзитетот, доколку ги исполнува условите за избор во редовно звање - доцент или вонреден професор, а доколку на единицата на Универзитетот нема слободно место за избор во наставно-научно односно наставничко звање.

Потребата од избор на лице во насловно звање со одлука ја утврдуваат наставно-научниот односно наставничкиот совет на единиците на Универзитетот.

Лице избрано во научно звање може да биде избрано во исто или повисоко насловно наставно-научно звање доколку ги исполнува критериумите за избор во наставно-научно звање утврдени со овој Правилник. Времето поминато во научно звање се смета за време поминато во насловно звање.

Лице избрано во насловно звање може да биде избрано во исто или повисоко наставно-научно, односно научно звање доколку ги исполнува критериумите за избор во наставно-научно звање, односно научно звање утврдени со овој Правилник. Времето поминато во насловно звање се смета за време поминато во редовно наставно-научно, односно научно звање.

Член 16

Видот и обемот на учеството во вршењето на високообразовната дејност на лицата избрани во насловни звања го утврдува со одлука наставно-научниот односно наставничкиот совет на единицата на Универзитетот.

Член 17

Изборот во насловни звања се врши според критериумите, начините и постапката за избор во редовни наставно-научни звања доцент и вонреден професор, уредени со овој правилник.

Критериуми за избор во соработнички звања

Член 18

За **асистент-докторант** може да биде избрано лице кое:

- има завршено академски студии од втор циклус од соодветно научно, односно уметничко подрачје;
- има остварено просечен успех од најмалку 8,50 на прв и втор циклус на студии;
- има познавање од англиски јазик кое кандидатот го докажува со потврда за познавање на јазикот и тоа (TOEFEL) – најмалку 74 бода на електронско полагање преку компјутер не постар од две години од денот на издавањето, (IELTS) – најмалку 6 бода не постар од две години од денот на полагањето, (TOLES) – базично познавање (Foundation level), (ILEC) – положен со успех најмалку Б2 (B2) и Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Certificate of Preliminary English) – (B1),
- има пријавен докторат односно запишани студии од трет циклус;
- покажува способност за наставно-научна, односно наставно-уметничка работа.

За **помлад асистент-истражувач** може да биде избрано лице во рамки на институт како единица на универзитетот, кое:

- има завршено високо образование;
- има постигнат просечен успех на студиите од најмалку осум;
- покажува способност за научно истражување.

За **асистент-истражувач** може да биде избрано лице во рамки на институт како единица на универзитетот, кое:

- има завршено магистерски студии;
- има објавени трудови и постигнати резултати во научни истражувања.

Критериуми за избор во научни звања-истражувачи

Член 19

За **научен соработник** може да биде избрано лице кое:

- има научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се избира;
- објавени научни и стручни трудови;
- постигнувања во примената на научноистражувачките резултати;
- има остварено минимален број поени што треба да ги оствари лицето за да може да биде избрано во звањето научен соработник во согласност со Табелата 4.

Член 20

За **виш научен соработник** може да биде избрано лице кое:

- има научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се избира;
- повеќе рецензирани научни трудови објавени самостојно или во соработка со други автори;

- самостојни научни и стручни трудови објавени одделно или во публикации;
- учество во научноистражувачки проекти;
- има значајни постигнувања во примената на научноистражувачките резултати и придонес во оспособувањето на научноистражувачките кадри;
- има остварено минимален број поени што треба да ги оствари лицето за да може да биде избрано во звање виш научен соработник во согласност со Табелата 4.

Член 21

За **научен советник** може да биде избрано лице кое:

- има научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се избира;
- повеќе рецензирани научни трудови објавени самостојно или во соработка со други автори кои имаат значајно влијание во развојот на науката и практиката;
- да бил главен истражувач или да има значаен придонес во реализирањето на програмите и проектите, лице кое раководело со научноистражувачки проект и во оспособувањето на научноистражувачките кадри;
- има остварено минимален број поени што треба да ги оствари лицето за да може да биде избрано во звањето научен советник во согласност со Табелата 4.

Минимален број на поени за избор во научно звање

Табела 4

Звање	Минимален број поени		Минимален број поени по сите основи
	НИ	СА	
Научен соработник	35	5	80
Виш научен соработник	35	5	80
Научен советник	35	5	80

Минимален кумулативен број поени за избор во повисоко научно звање

Табела 4а

Звање	Минимален број поени		Минимален број поени по сите основи
	НИ	СА	
Доцент	35	5	80
Вонреден професор	70	10	160
Редовен професор	105	15	240

Постапност во изборот

Член 22

Изборот на лицата во наставнонаучни и научни звања се врши постапно.

Лицето од претходниот став на овој член не може истовремено да биде избрано во повеќе од едно наставно-научно, односно научно звање.

Во наставно-научното звање на иста единица на Универзитетот не може да биде избрано лице кое има одбрането докторски труд на факултет каде што има засновано работен однос во наставно-научно, наставно односно соработничко звање лице со кое е роднина по крв во права линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен.

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Член 23

Како *објавени научни и стручни трудови* со кои се потврдува владеењето на проблематиката во областа во која се избира лицето во наставно-научно, т.е. научно звање се сметаат трудови објавени во научни и во стручни списанија, како и во други публикации кои се од значење за развојот на науката и структурата.

Како *научни и стручни списанија и други публикации* се сметаат оние во кои објавените трудови подлежат на рецензија и се класифицирани како изворни научни и стручни трудови, како и поголем број трудови објавени во списанија и зборници што ги издаваат одделни институции.

Во публикуваните научни и стручни трудови во афирмирани списанија треба да е содржан приказот на резултатите од оригиналните истражувања кои можат да се оценат дека се од значење за развојот на науката и структурата во соодветната област.

Како *признати уметнички дела* во соодветната област на уметноста се сметаат делата со кои лицето настапило на јавни културни манифестации кои се од значење за развојот на уметноста, концерти, изложби, јавни филмски и телевизиски проекции, претстави, фестивали, настапи и нивно публикување во самостојни и во колективни монографии, стручни списанија, каталози и други публикации.

Како *јавни признанија* за успешно дејствување во соодветната област на уметноста се сметаат јавните награди доделени за културно-уметнички настапи од републичко и од меѓународно значење.

ПОСТАПКА И НАЧИН НА ИЗБОР

Конкурс за избор

Член 24

Одлука за распишување конкурс за избор во звање, во случаи кога изборот се врши прв пат, донесува наставно-научниот односно научниот совет на единицата на Универзитетот.

Одлука за распишување конкурс за лица избрани во звања донесува ректорот на предлог на деканот, односно по предлог на директорот (за редовен професор и научен советник); или деканот, односно директорот (за другите звања), најдоцна шест месеци пред истекот на времето за кое е извршен изборот во звање.

Времето за распишување конкурс од став 2 на овој член се продолжува за времето кое е поминато на породилно отсуство, боледување подолго од шест месеци, како и мирување на работниот однос во случаи определени со закон.

Врз основа на одлука од наставно-научниот односно научниот совет на единицата на Универзитетот, конкурс се распишува и пред истекот на времето за кое лицето е избрано во соработничко звање, доколку се исполнети формалните услови и постои непополнето место за повисоко звање.

Конкурсот се распишува за избор во сите наставно-научни, односно научни звања.

При изборот во соработничко звање се назначува соработничкото звање за кое се врши изборот.

Врз основа на одлуките од ставовите 1, 2 и 4 на овој член, Универзитетот објавува јавен конкурс во дневниот печат.

Член 25

Изборот во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања се врши по пат на јавен конкурс објавен во дневниот печат.

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето.

Член 26

Конкурсот треба да ја содржи соодветната наставно-научна област за која се избира лицето, утврдена со Класификацијата на научноистражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната Фраскатијева класификација, звањето за кое се распишува конкурсот, траењето на конкурсот, општите и посебните услови за избор во звање, видот на работниот однос, документацијата која кандидатите треба да ја достават, рокот во кој треба да се достават пријавите со документацијата и адресата за доставување на пријавите.

Член 27

Постапката по конкурсот за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на единиците на Универзитетот трае најмногу 6 месеци.

Рокот од претходниот став започнува да тече од денот на објавување на конкурсот.

Доколку постапката не заврши во предвидениот рок од став 1 на овој член, постапката се запира и се распишува нов конкурс.

Предвремен избор во повисоко звање

Член 28

Лицата избрани во наставно-научни, научни, наставно-стручни звања можат да бидат избрани во повисоко звање во истата наставно-научна област и пред истекот на периодот за кој е извршен изборот за постојното звање, доколку имаат поминато повеќе од половина од времето во звањето во кое се избрани, доколку наставникот ги исполнил условите за избор во повисоко звање утврдени со закон и со овој Правилник, доколку покажуваат извонредни резултати во наставно-образовната дејност и научноистражувачката работа во својата област, односно во стручно-уметничката работа, и доколку имаат особен придонес за развојот, односно примената на научната односно уметничката дејност за која се избрани и имаат објавено научни и стручни трудови од кои најмалку два научни труда во најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор или трудовите се цитирани во истите.

По исклучок, лице може да биде избрано во повисоко наставно-научно, научно, наставно-стручно звање и порано, пред истекот на најмалку половина од времето за кое е извршен изборот во постојното звање, доколку, покрај условите од став 1 на овој член, има

и објавено најмалку четири научни или стручни труда во најпрестижни меѓународни списанија со импакт-фактор или, пак, тие се цитирани во нив.

Предвремен избор во повисоко звање по истекот на половина од времето за кое е извршен изборот во постојното звање, може да се спроведе за лицата кои докторирале или магистрирале на еден од првите 200 високо рангирани универзитети согласно со Шангајската листа.

Предвремен избор во повисоко звање пред истекот на најмалку половина од времето за кое е извршен изборот во постојното звање, може да се спроведе за лицата кои стекнале постдокторски научноистражувачки статус на еден од првите 50 високо рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, доколку на овие универзитети раководеле научен проект.

Решение за исполнување на условите и стекнување на звањето од ставовите 2, 3 и 4 на овој член донесува деканот.

има остварено од сите области на активности наведени во член 8 вкупно минимум 80 поени кои се однесуваат на целокупната актива на лицето до изборот, и тоа: (НО)=20; (НИ)=20, (СА)=5.

Вкупно остварените поени од сите области на активности наведени во член 8 на овој правилник за лицата од ставовите 1 и 2 на овој член треба да се 30% повеќе од потребниот минимум на поени кој соодветствува на критериумите за избор во звања.

Член 29

Иницијатива за предвремен избор на лицата од член 28 на овој Правилник даваат најмалку два института, односно катедри од сродни научни области, со писмен и образложен предлог, во кој особено се наведуваат постигнатите извонредни резултати на лицето.

Соодветноста на наставно-научните области од став 1 на овој член ја утврдува наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот совет на институтот на кој се врши изборот.

Член 30

По образложената иницијатива за започнување постапка за предвремен избор одлучува Универзитетскиот сенат.

Ако Универзитетскиот сенат ја усвои иницијативата од претходниот став на овој член, распишува конкурс и постапката се спроведува согласно со одредбите од овој Правилник.

Конечна одлука по објавениот конкурс за предвремен избор донесува Универзитетскиот сенат.

Член 31

Изборот на кандидатите во наставно-научно звање редовен професор го врши Универзитетскиот сенат, врз основа на оценката во рефератот на избраната рецензентска комисија.

Изборот на кандидатите во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања го врши наставно-научниот, научниот односно наставничкиот совет на единицата на Универзитетот врз основа на оценката во рефератот на избраната рецензентска комисија.

Рецензентска комисија

Член 32

Рецензентската комисија ја формира наставно-научниот, научниот односно наставничкиот совет на единицата на Универзитетот во рок не подолг од 30 дена од денот на завршувањето на рокот за пријавување на кандидатите.

Рецензентската комисија се состои најмалку од три члена. Членовите на рецензентската комисија можат да бидат од единицата на Универзитетот во која се врши изборот, од други единици на Универзитетот и од други високообразовни и научни установи кои вршат високообразовна дејност во земјата.

Член на рецензентска комисија, под истите услови определени со закон за членови на рецензентска комисија, може да биде и лице од акредитирана високообразовна установа од странство со која Универзитетот има потпишано спогодба за меѓусебна соработка.

Членовите на рецензентската комисија не можат да бидат во пониски звања од звањето во кое се избираат кандидатите.

Членови на рецензентската комисија можат да бидат и пензионирани лица во наставно-научното звање редовен професор, односно научен советник, согласно со овој Правилник.

Член 33

Повеќе од половината членови на рецензентската комисија ја сочинуваат лица избрани во наставно-научни и наставни звања од истата наставно-научна, односно уметничка област во која се избира кандидатот, а другите членови можат да бидат од сродна наставно-научна односно уметничка област.

Соодветноста и сродноста од став 1 на овој член ја утврдува наставно-научниот, научниот односно наставниот совет, врз основа на научните односно уметничките области, подрачја и наставни дисциплини утврдени од Универзитетот.

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член соодветно се применуваат и за составот на рецензентската комисија за избор во научни, односно соработнички звања, така што за член на рецензентската комисија за избор во научно, односно соработничко звање, покрај лице избрано во наставнонаучно звање, може да биде и лице избрано во научно звање.

Член 34

Деканот на факултетот, односно директорот на институтот или високата стручна школа, во рок не подолг од 8 дена, ги известува кандидатите за составот на рецензентската комисија. Во истиот рок, ги известува и членовите на рецензентската комисија и им ја доставува целокупната документација.

Член 35

Рецензентската комисија на факултетот, високата стручна школа односно институтот, поднесува реферат во писмена форма за сите пријавени кандидати.

Покрај елементите од членот 38 од овој Правилник, рефератот содржи:

- предлог за избор во звање кога од кандидатите кои ги исполнуваат условите за избор во звање се предлага еден и се предлага звањето во кое може да биде избран;
- предлог за неизбор кога ниеден од пријавените кандидати не ги исполнува условите за избор во звање.

Рецензентската комисија поднесува реферат и во случај кога нема предлог од став 1 на овој член, односно рефератот содржи издвоени мислења на членовите на комисијата.

Член 36

Рецензентската комисија е должна да поднесе реферат во рок од 3 месеци од денот на доставувањето на документацијата од член 34 на овој Правилник.

Доколку рецензентската комисија не поднесе реферат во рокот утврден во став 1 на овој член, се формира рецензентска комисија со променет состав.

Предлог за формирање нова рецензентска комисија поднесува деканот, односно директорот.

Член 37

Рецензентската комисија го донесува предлогот од член 35, став 2, алинеи 1 и 2 со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Член на рецензентската комисија може да има издвоено мислење.

Член 38

Рефератот на рецензентската комисија содржи: биографски податоци на кандидатот, оценка на научните, уметничките, стручните, педагошките и други остварувања на кандидатите кои се од важност за утврдување на условите за избор во звање, податоци за објавените стручни и научни трудови и оценка на тие трудови, податок кога лицето последен пат било избрано и во кое звање, како и предлог од членот 35 од овој Правилник.

Рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски јазик.

Доколку еден од членовите на рецензентската комисија е од странски универзитет, рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски и на англиски јазик.

Член 39

Факултетот, високата стручна школа односно институтот, е должен, во рок од 3 работни дена, да го достави рефератот на рецензентската комисија до Универзитетот, заради објавување во Билтенот на Универзитетот и на веб-страницата на Универзитетот.

Објавувањето се врши најмалку 15 дена пред денот на изборот.

Член 40

Доколку постои издвоено мислење на член на рецензентската комисија по предлогот за избор на кандидатот, мислењето, заедно со рефератот, се објавува во Билтенот на Универзитетот.

Член 41

Во рок од 8 дена од денот на објавувањето на рефератот на рецензентската комисија во Билтенот на Универзитетот, лица - учесници во постапката, наставно-научни и научни работници, наставници и соработници од факултетот, високата стручна школа или институтот и од соодветна наставно-научна област на други високообразовни установи можат да поднесат приговор на објавените реферати за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања.

Член 42

Рецензентската комисија дава одговор на приговорот во рок од 8 дена од денот на поднесувањето на приговорот.

Приговорот и одговорот на приговорот се објавуваат во Билтенот и на вебстраницата на Универзитетот и се доставуваат до наставно-научниот совет, односно научниот совет 7 дена пред одлучувањето по рефератот за избор во соодветно звање.

Во случаите од член 35, став 2, алинеја 2 и став 3, по приговорот одлучува наставно-научниот, научниот односно наставничкиот совет на единицата на Универзитетот.

Ако наставно-научниот, научниот односно наставничкиот совет на единицата на Универзитетот го усвои приговорот од став 2 на овој член, се формира рецензентска комисија во променет состав, а ако не го усвои приговорот, се распишува нов конкурс.

Член 43

Доколку рецензентската комисија утврди дека приговорот е злонамерен или со него се повредува достоинството на учесниците во постапката или на рецензентите, или се навредува јавниот морал, за објавувањето на приговорот одлучува деканот, односно директорот.

Одлучување за избор

Член 44

Изборот на редовен професор и научен советник, по предлог на наставно-научниот, т.е. научниот совет го врши Универзитетскиот сенат. Ако рецензентската комисија утврди предлог за избор во звањето редовен професор, односно научен советник, деканот на факултетот, односно директорот на институтот, предлог-одлуката на наставно-научниот, односно научниот совет, заедно со целокупната документација ја доставува до Универзитетскиот сенат.

Член 45

Доколку лицето кое е предложено за избор во звањето редовен професор, односно научен советник не биде избрано во тоа звање, постапката за избор продолжува на факултетот, односно научниот институт, согласно со овој Правилник, и повторно се гласа за избор во постојното звање во кое било претходно избрано. Гласањето за избор во постојното звање се врши на првата наредна седница на наставно-научниот, односно научниот совет, но најдоцна во рок од 30 дена од денот на одржаната седница на Универзитетскиот сенат.

Член 46

Наставно-научниот односно научниот совет на факултетот односно институтот, изборот на кандидатите во наставно-научно, односно научно звање го врши доколку се присутни две третини од редот на редовните професори, вонредните професори и доцентите.

Лицето е избрано ако добие мнозинство гласови од присутните членови од редот на редовните професори, вонредните професори и доцентите.

При изборот во наставно-научни и научни звања не учествуваат асистентите, помладите асистенти, стручно-уметничките соработници и студентите, членови на наставно-научниот односно научниот совет.

Член 47

Наставно-научниот односно аучниот совет на факултетот односно институтот, изборот во соработничко звање го врши доколку на седницата се присутни две третини од вкупниот број членови на наставно-научниот односно научниот совет.

Лицето е избрано ако добие мнозинство гласови од присутните членови на наставно-научниот совет.

Член 48

Ако при изборот на наставно-научен работник во повисоко звање кандидатот не го добие потребното мнозинство, повторно се гласа за избор во звањето во кое се наоѓа.

На наставно-научните работници кои не се избрани во повисоко звање, односно не се избрани во истото звање, им престанува работниот однос.

Член 49

Наставно-научниот совет одлучува за изборот по предлогот на рецензентската комисија.

Ако рецензентската комисија нема предлог за избор во звање или ако наставно-научниот совет не изврши избор, се распишува нов конкурс.

Член 50

Одредбите од членовите 51 до 56 (поглавје: Одлучување за избор) соодветно се применуваат и при избор во научно и соработничко звање на научен институт.

ЛИЦА КОИ НЕ СЕ ИЗБРАНИ

Член 51

Лицето од став 2 на член 48 кое не е избрано има право на приговор до наставно-научниот совет на факултетот, односно до научниот совет на институтот, во рок од 8 дена од денот на известувањето за одлуката на наставно-научниот, односно научниот совет.

Наставно-научниот совет, односно научниот совет, во рок од 30 дена по доставувањето на приговорот, формира комисија од 3 члена од соодветната област за која е распишан конкурс, со задача да даде одговор по наводите во приговорот.

Член на оваа комисија не може да биде член на рецензентската комисија по чиј реферат наставно-научниот совет, односно научниот совет одлучувал.

Комисијата од претходниот став на овој член, во рок од 15 дена, доставува извештај до наставно-научниот совет, односно научниот совет, по наводите во приговорот.

Наставно-научниот совет, односно научниот совет, во рок од 60 дена по поднесувањето на извештајот на комисијата, одлучува во согласност со овој Правилник.

Член 52

Наставно-научниот совет, односно научниот совет, приговорот на лицето од член 51 го разгледува заедно со извештајот на комисијата по приговорот.

Член 53

Доколку наставно-научниот совет, односно научниот совет, го одбие приговорот, лицето има право на жалба до Универзитетскиот сенат на Универзитетот, во рок од 8 дена по приемот на одлуката на наставно-научниот совет, односно научниот совет.

Член 54

Лице кое не е избрано во звањето редовен професор, односно научен советник, има право на жалба до Универзитетскиот сенат, во рок од 8 дена по приемот на одлуката.

Член 55

Универзитетскиот сенат, во рок од 30 дена од поднесувањето на жалбата на лицата од претходните членови, формира комисија од три члена од редовни професори од иста или сродна наставно-научна, односно уметничка област од која е подносителот на жалбата, од кои најмалку два члена се од друг факултет, односно институт. Комисијата, во рок од 30 дена, поднесува извештај до Универзитетскиот сенат со оценка за изборот и со образложен предлог. Комисијата може да предложи лицето да биде избрано во звањето во кое претходно било избрано, да предложи избор во звањето за кое конкурирало или да предложи да се прифати одлуката на наставно-научниот совет, односно научниот совет.

Универзитетскиот сенат може полноважно да одлучува доколку на седницата се присутни најмалку 2/3 од вкупниот број на членови избрани во наставно-научни и научни звања, а одлучува со мнозинство од присутните лица избрани во наставно-научни и научни звања.

Одлуката на Универзитетскиот сенат е конечна.

ПРЕДВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ

Член 56

Лицето избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко звање е должно постојано научно, стручно, односно уметнички да се усовршува и докажува, успешно да ја остварува високообразовната и научноистражувачката дејност, да придонесува за создавање наставно-научен, научен, односно уметнички подмладок, да се грижи за успешно остварување на студиските програми и да придонесува за развојот, односно примената на научната, односно уметничката дејност за која е избран.

На лицето избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко звање може да му престане работниот однос и пред истекот на времето за кое е избрано, под услови и постапка утврдени со закон и со овој Правилник, ако се утврди дека подолго време не ги исполнува обврските, ако ги попречува законските и статутарните активности на Универзитетот, или ги попречува другите членови во остварувањето на нивните права и извршувањето на должностите во установата, ако престанале да постојат основните услови врз основа на кои е извршен изборот и други дисциплински престапи.

Член 57

Иницијатива за предвременно престанување на изборот може да преземе деканот на факултетот, односно директорот на научниот институт, органот на внатрешната организациона единица на факултетот, односно институтот, или најмалку 5 наставно-научни, односно научни работници од факултетот, односно институтот.

Член 58

Иницијативата од претходниот член ја разгледува наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот совет на институтот. Доколку наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот совет на институтот, ја прифати иницијативата, формира комисија составена од 3 редовни професори, од кои 2 се од соодветната наставно-научна област во која е избран кандидатот, со задача да изготви реферат за предвременно престанување на изборот.

Член 59

Рефератот за предвременно престанување на изборот се објавува во Билтенот на Универзитетот.

Член 60

Одредбите од овој Правилник за постапката за избор во звање соодветно се применуваат и за постапката за предвременно престанување на изборот.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 61

Член 10, став 1, алинеа 3; Член 11, став 1, алинеа 2 и Член 12, став 1, алинеа 2, од овој Правилник ќе се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Член 62

За сите прашања кои не се опфатени со овој Правилник, важат одредбите на Законот за високото образование, Законот за научно-истражувачката дејност и Статутот на Универзитетот.

Член 63

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот.

**Претседател на Универзитетскиот сенат
Ректор,
Проф. д-р Митко Панов**

Анекс бр. 1

П Р И Л О Г

**Табела за вреднување на активностите на _____,
според критериумите за избор на наставници и соработници на Универзитетот
„ЕВРО БАЛКАН“ - Скопје**

Ред. број	Наставно-образовна дејност (НО)	Поени	
		во земјата	во странство
1.	Позитивно рецензиран универзитетски учебник	10	15
2.	Превод на учебник	8	/
3.	Позитивно рецензирана авторизирана скрипта од предавања, збирка задачи или практикум	6	/
4.	Интерна скрипта од предавања автор	3	
5.	Интерна скрипта од предавања коавтор	2	
6.	Интерна скрипта од вежби автор	2	
7.	Интерна скрипта од вежби коавтор	1	
8.	Основен школски или средношколски учебник или научнопопуларна книга	6	12
9.	Издавање на наставни содржини и помагала во електронска форма (на ЦД, ДВД и сл.)	3	5
10.	Рецензент на учебник, скрипта и сл.	1	2
11.	Научнопопуларна статија во стручно-методско списание	1	2
12.	Научнопопуларна статија во весник, учество во образовна РТВ програма	0.5	2
13.	Ментор на одбранет докторат	6	12
14.	Коментор на докторат	3	6
15.	Ментор на одбранета магистерска работа	3	6
16.	Коментор на одбранета магистерска работа	1.5	3
17.	Ментор на одбранета специјалистичка работа	2	4
18.	Ментор на одбранета дипломска работа (макс. 10)	1	2
19.	Член на комисија за одбрана на докторат	2	4
20.	Член на комисија за одбрана на магистерска и специјалистичка работа	1	2
21.	Член на комисија за одбрана на дипломска работа (максимум 10)	0.2	/
22.	Раководител на студент или ученик во учество на студентска или ученичка манифестација	1	2
23.	Член на комисија на ученички или студентски натпревари	0.5	1
24.	Основач на наставна лабораторија	2	/
25.	Воведување нов наставен предмет (преку елаборат)	3	
26.	Учество во изработка на елаборат за акредитирање на нова студиска програма	3	
27.	Учество во изработка на елаборат за акредитирање на измени на постојна студиска програма	2	
28.	Предавања прв циклус студии (неделен просечен фонд на часови во двата семестра посебно за секоја година во изборниот период)	бр. на часови по 1 поен за секоја учебна година (не повеќе од 8 поени по година)	
29.	Вежби (неделен просечен фонд на часови во двата	број на часови по 0,2 поени	

	семестра во изборниот период)	за секоја учебна година (не повеќе од 8 поени во година)	
30.	Одржани предавања (или консултации) на постдипломски студии по одржан курс за секоја учебна година	3(2)	6(4)
31.	Одржани вежби на постдипломски студии по одржан курс	1	3
32.	Визитинг професор во странство (најмалку еден семестар)	8	
33.	Член во рецензентска комисија за избор во звање на наставници и соработници	1	2
34.	Организатор на летна школа	2	/
35.	Рецензент на труд од областа на наставнообразовната дејност (СЦИ/ЦА/останати)	2/1.5/1	
	Вкупно		

Ред. број	Научно истражувачка дејност и стручно-уметнички активности (НИ)	Поени	
		во земјата	во странство
1.	Монографија или научна книга	12	15
2.	Дел од монографија или научна книга	6	10
3.	Прегледен труд (СЦИ/ЦА/останати)	15/10/5	
4.	Труд со оригинални научни резултати, објавени во научно списание опфатено во (СЦИ/ЦА/останати)	9/6/3	
5.	Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник од трудови на научен собир	2	3
6.	Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник од трудови на научен собир со меѓународен уредувачки одбор	3	
7.	Труд објавен во зборник на трудови на високо образовна институција	2	
8.	Пленарно предавање на научен, музички настап на официјален концерт	3	6
9.	Секциско предавање на научен, музички настап на официјален концерт	2	4
10.	Одржано предавање по покана од научна институција, музички настап на официјален концерт, перформанс	2	3
11.	Учество на научен собир со реферат (постер/ усно), концерт во земјата и во странство	1,5	2
12.	Одбранета докторска теза	8	8
13.	Одбранета магистерска работа	4	4
14.	Учесник во научен проект	2	3
15.	Уредник на научно, стручно списание (СЦИ/ЦА/останати)	10/6/3	
16.	Член на уредувачки одбор на научно, стручно	4/2/1	

	списание (СЦИ/ЦА/останати)		
17.	Уредник на зборник на трудови	2	3
18.	Уредник на зборник на трудови од научен собир	1	2
19.	Претседател на организационен или научен одбор на научен собир, фестивал	2	3
20.	Член на организационен или научен одбор на научен собир, фестивал	1	2
21.	Основач на научна лабораторија	4	
22.	Награди-признанија за научни, стручни постигнувања, сценско-музички награди	5	10
23.	Студиски престој во странство	8 (еднократно)	
24.	Рецензент на научен труд (СЦИ/ЦА/останати)	2/1,5/1	
25.	Изготвување и пријавување на проект ¹		
	- од пошироко меѓународно значење во рамките на FP7	8	5
	- од меѓународно значење	3	1
	- регионално значење	1	
26.	Раководител на проект		
	- од пошироко меѓународно значење во рамките на FP7	12	8
	- од меѓународно значење	6	4
	- од регионално значење	4	
27.	Координатор на проект		
	- од пошироко меѓународно значење во рамките на FP7	7	5
	- од меѓународно значење	3	2
	- регионално значење	2	
28.	Асистент на проект		
	- од пошироко меѓународно значење во рамките на FP7	4	2
	- од регионално значење	1	
	- од локално значење		
29.	Организација на летна школа		
	- Директор	6	3
	- Академски координатор	2	1
	- Одржано предавање	1	
30.	Организација на семинар/обуки		
	- Раководител	3	1
	- Координатор	1	1
	- Предавач	1	
31.	Организација на работилници		
	- Раководител	1	0.5
	- Координатор		
	Вкупно		

Веќе одобрен проект за кој се обезбедени финансиски средства

Ред. број	Стручно-апликативна дејност, организациско-развијна и дејности од поширок интерес (СА)	Поени	
		во земјата	во странство
1.	Стручна книга	10	15
2.	Поглавје од книга	4	7
3.	Речник	4	6
4.	Стручна монографија	8	12
5.	Труд во стручно (научно-популарно) списание	2	6/3
6.	Труд објавен во зборник од трудови на стручен собир	2	3
7.	Пленарно предавање на стручен собир	2	4
8.	Учество на стручен собир со реферат (постер/усно)	0,5/1	/
9.	Уредник на стручно списание	3	5
10.	Член на уредувачки одбор на стручно списание	0,5	2
11.	Уредник на зборник на трудови од стручен собир	1	2
12.	Председател на организационен или програмски одбор на стручен собир	2	3
13.	Учесник во научен, стручен проект (максимум во три проекти)	5	8
14.	Прифатени иновации, патент	4	8
15.	Техничко унапредување	2	2
16.	Изработен и рецензиран програмски пакет	3	6
17.	Елаборати и експертиси	2	4
18.	Изготвување на извештаи од анализи	0,1	/
19.	Изготвување на студија со препораки	4	
20.	Раководител на тим и уредник за изготвување на анализи	6	
21.	Превод на научно дело	4	
22.	Експертски активности: ревизија, евалуација, консултантски услуги и сл.	4	
23.	Стручни награди и признанија	4	8
24.	Ректор	20	
25.	Проректор	15	
26.	Претседател на универзитетски или владини тела	10	
27.	Декан	12	
28.	Продекан	8	
29.	Директор на универзитет	15	
30.	Директор на институт	12	
31.	Директор на центар	6	
32.	Директор на висока стручна школа	12	
33.	Член на универзитетски или владини тела	5	
34.	Член на факултетски орган, комисија	2	
35.	Член на институтски орган, комисија	2	
36.	Раководител на студиска програма (за една година)	2	
37.	Координатор на студиска програма (за една година)	1	
	Вкупно		